



УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

LG TONE Free

Bluetooth® LG стерео слушалки

Заради безбедност на корисникот и практичност, прочитајте го упатството за користење пред да го користите производот.

Модел


TONE-T60Q

Брз водич

I Правилно и лесно користење

1. Поврзување паметен телефон со слушалки преку Bluetooth (→ Погледнете во „Поврзување на паметен телефон со слушалките преку Bluetooth“ на страница 8.)

- 1 Отидете до апликацијата за нагудување [ⓘ] [Ⓜ] на паметниот телефон. Потоа изберете Bluetooth и вклучете ја функцијата Bluetooth. (Исклучено > Вклучено)
- 2 Отворете го капакот со слушалките прицврстени на кукиштето за полнење. Ќе почне да трепка синиот индикатор за статус на батеријата што се наоѓа во предниот дел. Ако синото светло на индикаторот за статус на батерија не трепка, или ако сакате да поврзете друг уред покрај оној што веќе е поврзан, допрете и задржете ја таблата за допир на левата или десната слушалка 3 - 5 секунди.






- 3 Кога ќе се појави скок-прозорец за поврзување на Брзо спарување, на долниот дел од екранот на паметниот телефон, допрете го скок-прозорецот за да поврзете.
- 4 Ако скок-прозорецот за поврзување не се појави, тогаш пребарајте [TONE-T60Q] во Bluetooth® мениот на паметниот телефон и допрете на него.
 - TONE-T60Q_LE не е валидно име на модел за поврзување во списокот на уреди за поврзување со Bluetooth®. Проверете го името на моделот што го користите и поврзете се со името на моделот што не содржи „LE“.




2. Користење слушалки со функција за допир (→ Погледнете во „Слушање музика“, „Примање телефонски повик“ и „Слушање амбиентален звук/Активно откажување на бучава (ANC)“ на страници 11, 12 и 13.)

Може да ги допрете слушалките за да репродуцирате или паузирате музика или да примите или одбиете телефонски повик. Може да промените како функционира функцијата во поставките на таблата за допир на апликацијата LG TONE Free.

Примање телефонски повик

Како се користи	Повикување
 Допрете еднаш	Примање повици
 Допрете два пати	Завршување повици
 Допрете и задржете	Одбивање повици

Слушање музика

Како се користи	Репродуцирање
 Допрете еднаш	Репродуцирај/Паузирај
 Допрете два пати	Намалување јачина на звук (лев допир) Зголемување јачина на звук (десен допир)
 Допрете три пати	Следна песна

Слушање амбиентален звук/Активно откажување на бучава (ANC)

Како се користи	Слушање амбиентален звук/Активно откажување на бучава (ANC)
 Допрете и задржете	Променете ја функцијата

3. Полнење (→ Погледнете во „Жичано полнење“ и „Објаснување за UVnano“ на страници 15 и 16.)

Жичано полнење

Поврзете го кабелот за полнење за да го наполните куќиштето за полнење во кое се слушалките. Безжичните слушалки и куќиштето за полнење се полнат истовремено.

- Ако го полните уредот додека се прикачени слушалките и капакот е затворен, тогаш UVnano LED ќе работи 10 минути.

⚠ Внимание

- Имајте на ум дека температурата на безжичните слушалки може да се зголеми додека е во тек UVnano LED.
-

4. Поврзување на апликацијата LG TONE Free (→ Погледнете во „Поврзување со апликацијата LG TONE Free“ на страница 19.)

- 1 Побарајте ја „LG TONE Free“ на Google Play Store или App Store на паметниот телефон или скенирајте го QR-кодот подолу за да ја инсталирате апликацијата LG TONE Free.
- 2 Активирајте ја апликацијата за да користите различни функции (проверка на батеријата на слушалките, гласовно известување, менување на режимот на изедначување, проверка на информациите за последната поврзана локација, пребарување на моите безжични слушалки итн.). Поддржани се само Android 7.0 или iOS 13 или понови верзии.



<Android>



<iOS>

Брз водич

- 2 Правилно и лесно користење

Истражување на производот

- 6 Куќиште за полнење
- 7 Слушалки

Поврзување со Bluetooth за користење

- 8 Поврзување на паметен телефон со слушалките преку Bluetooth
- 9 Повеќе поврзувања
- 9 Автоматско повторно поврзување

Слушање звук преку слушалките

- 10 Носење на безжичните слушалки
- 11 Слушање музика
- 12 Примање телефонски повик
- 13 Слушање амбиентален звук/Активно откажување на бучава (ANC)

Полнење

- 15 Жичано полнење
- 16 Објаснување за UVnano
- 17 Проверка на статусот на батеријата

Поврзување со апликацијата Bluetooth

- 19 Поврзување со апликацијата LG TONE Free

Безбедносни мерки

- 20 Безбедносни известувања и предупредувања
- 21 Мерки на претпазливост при користење на производот

Нешта кои треба да се проверат пред да се пријави неправилно работење

- 22 Решавање проблеми

Додаток

- 23 Спецификации за производот

Безбедносни информации


- 24 Спречување загуба на слух
- 24 Дополнителни информации
- 24 Изложеност на радиофреквенција
- 25 Мерки на претпазливост при Bluetooth поврзување
- 25 Информации за батерија
- 25 Регистрирани трговски ознаки и лиценци
- 26 Известување за софтвер со отворен код

Водич за чистење

- 27 Чистење на слушалките


Истражување на производот

I Куќиште за полнење



- (A) Светло за статус: Кога ќе го отворите куќиштето за полнење, светлото за статус се вклучува и исклучува.
- (B) Порта за полнење на куќиштето: можете да полните уред.
- (C) UVnano LED: Ако го полните уредот додека се прикачени слушалките и капакот е затворен, тогаш UVnano LED ќе работи 10 минути.
- (D) Индикатор за статус на батеријата (горе): Може да го проверите статусот на батеријата на слушалките или куќиштето за полнење.
- (E) UVnano индикатор (долу): UVnano индикаторот се вклучува сино додека е активно UVnano LED.
- (F) Терминали за полнење на слушалките: Може да ги полните слушалките со тоа што ќе ги прицврстите за куќиштето за полнење.

| Слушалки



- (A) Микрофон
- (B) Мрежа за звучник (микрофон)
- (C) Табла за допир
- (D) Терминали за полнење на слушалките


✓ Напомена

- Внимавајте да нема никакви супстанции врз терминалите за полнење на слушалките.

Поврзување со Bluetooth за користење

Поврзување на pameten телефон со слушалките преку Bluetooth

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth® на pametniот телефон или уредот што сакате да го поврзете.
- 2 Отворете го капакот со слушалките прицврстени на кукиштето за полнење. Ќе почне да трепка синиот индикатор за статус на батеријата што се наоѓа во предниот дел. Ако синото светло на индикаторот за статус на батерија не трепка, или ако сакате да поврзете друг уред покрај оној што веќе е поврзан, допрете и задржете ја таблата за допир на левата или десната слушалка 3 - 5 секунди.



- 3 Кога ќе се појави скок-прозорец за поврзување на Брзо спарување, на долниот дел од екранот на pametniот телефон, допрете го скок-прозорецот за да поврзете.
 - Поддржани се само Android™ 6.0 или понови верзии и потребни се поставките за Bluetooth® и информации за локацијата.
- 4 Ако скок-прозорецот за поврзување не се појави, тогаш изберете и поврзете [TONE-T60Q] во Bluetooth® менито на pametniот телефон. (За корисници на iOS или Android 5.0 или постари верзии)
 - TONE-T60Q_LE не е валидно име на модел за поврзување во списокот на уреди за поврзување со Bluetooth®. Проверете го името на моделот што го користите и поврзете се со името на моделот што не содржи „LE“.
 - Ако името на моделот на слушалките не е нормално прикажано на Android уредот, тогаш сменете го името на моделот во Bluetooth® менито во поставките на поврзаниот уред.

✓ Напомена

- За да поврзете со друг уред, повторно извршете ги претходните постапки.

| Повеќе поврзувања

Ако ја користите апликацијата LG TONE Free, може да поврзете и користите два уреда, како на пример паметен телефон или компјутер, во исто време.

- 1 Активирајте ги опциите Multi-Point & Multi-Pairing на апликацијата LG TONE Free.
- 2 Ставете ги слушалките во кукиштето за полнење и извршете ги постапките за поврзување на истиот начин.
- 3 Постојниот поврзан уред станува „главен поврзан уред“ (анг. main connection device), а новиот поврзан уред станува „помошен поврзан уред“ (анг. auxiliary connection device).
- 4 Функцијата за повеќе поврзувања може подобро да ја користите во деталните поставки Multi-Point & Multi-Pairing.

✓ Напомена

- Кога истовремено се поврзани два уреда, главната функција работи врз основа на главниот поврзан уред.
-

| Автоматско повторно поврзување

Ако ја отворите кутијата за полнење на слушалките, тие автоматски се поврзуваат со последниот поврзан и користен уред. (Ако не може да се најде уред, тогаш се префрла во Режим за поврзување.)

Ако не се изврши автоматско повторно поврзување, пребарајте ги слушалките преку уредот што треба да се поврзе и рачно поврзете ги.


Слушање звук преку слушалките

Носење на безжичните слушалки

- 1 Отстранете ги безжичните слушалки од куќиштето за полнење и цврсто вметнете ги во своите уши.

✓ Напомена


- Ако користите силикони за уши со големина која одговара на вашите уши, тогаш може да ги подобрите перформансите на активното откажување на бучава (ANC). Вака ќе слушате музика со богат квалитет на звук.




- 2 Ако соодветно ги носите безжичните слушалки, ќе слушнете звук кој детектира дека ги носите слушалките.



*За да ги замените ушните перничуња, порамнете ја формата на дупката на перничето за уво со испакнувањето на ушните перничуња и прицврстете ја.



Слушање музика







Функција	Како се користи
Репродуцирај/Паузирај	● : Допрете ја еднаш левата или десната слушалка.
Контрола на јачина на звук	●● : Допрете ја двапати левата (намалување јачина на звук) или десната (зголемување јачина на звук) безжична слушалка.
Следна песна	●●● : Допрете ја три пати левата или десната слушалка.

✓ Напомена

- Може да го промените начинот на користење на функцијата во поставките на таблата за допир на апликацијата LG TONE Free.

Примање телефонски повик



Функција	Како се користи
Примање повици	 : Допрете ја еднаш левата или десната слушалка.
Завршување повици	 : Допрете ја двапати левата или десната слушалка.
Одбивање повици	 : Допрете и задржете ја левата или десната безжична слушалка.

Функција за повикување преку паметен телефон

Функција/статус	Опис
Примање повици/Кога примате телефонски повици	Допрете ја еднаш левата или десната слушалка.
Вршење повици/кога чекате да користите	Кога вршите повик преку паметен телефон, повикот автоматски се поврзува со безжичните слушалки. Ако еднаш ја допрете левата или десната слушалка, тековниот телефонски повик ќе се префрли во статус на подготвеност и може да примите дојдовен повик за време на првичниот повик.
Примање втор дојдовен повик/за време на повик	Ако постојниот повик е на чекање, тогаш може да го завршите тековниот повик на паметниот телефон. (Ова функционира различно во зависност од поставките на паметниот телефон.)


Слушање амбиентален звук/Активно | откажување на бучава (ANC)

Слушање амбиентален звук



Функцијата за слушање амбиентален звук прави да слушате надворешни звуци, така што може да бидете свесни за опкружувањето и опасностите.

Активно откажување на бучава (ANC)



Функцијата за активно откажување на бучава (ANC) ги блокира надворешните звуци при користењето. Затоа, користете ја кога не сакате да ве вознемируваат додека слушате музика или гледате видео.


- **Ако ја допрете и задржите левата или десната безжична слушалка**, може да се префрлате помеѓу активно откажување на бучава (ANC) и слушање амбиентален звук.
- Функциите за слушање амбиентален звук и активно откажување на бучава (ANC) може да ги поставите преку апликацијата LG TONE Free.
- Режимите за слушање и разговор може да ги поставите преку апликацијата LG TONE Free.
- Кога користите функција за слушање амбиентален звук или функција за активно откажување на бучава (ANC), достапното време е пократко отколку додека е исклучено.
- Функцијата за слушање амбиентален звук или активно откажување на бучава (ANC) работи кога сте во состојба на подготвеност/слушате музика/за време на повик.
 - ANC е акроним за активно откажување на бучава.

⚠ Внимание

- Кога ќе се активира режимот за амбиентален звук, може одеднаш да слушнете гласен амбиентален звук. Внимавајте на безбедноста кога го користите активното откажување на бучава (ANC) додека сте надвор.
-

Полнење

Жичано полнење



Ако поврзете кабел за полнење, тогаш статусот за полнење ќе се прикаже на куќиштето за полнење.

✓ Напомена

- Безжичните слушалки и куќиштето за полнење се полнат истовремено.
 - Порта за полнење на куќиштето за полнење не ја поддржува функцијата за напојување на други уреди како паметен телефон.
-

Објаснување за UVnano

Куќиштето за полнење има вградено UVnano LED, што ги одржува чисти слушалките.

Ако го полните уредот додека се прикачени слушалките и капакот е затворен, тогаш UVnano LED ќе работи 10 минути.

* Терминот UVnano е кованица од зборовите „УВ“ и „нанометар“, мерната единица за УВ-зрачење.



✓ Напомена

- UVnano индикаторот се вклучува сино додека е активно UVnano LED.
- Куќиштето за полнење со UVnano елиминира до 99,9 % од штетните бактерии во силиконската слушалка.
- Производот во бела верзија може да има различна боја кај контактот за UVnano LED, но перформансот е ист.


⚠ Внимание

- Имајте на ум дека температурата на безжичните слушалки може да се зголеми додека е во тек UVnano LED.
-

Проверка на статусот на батеријата

Кога ќе го отворите куќиштето за полнење, ќе се прикаже статусот на батеријата на слушалките.

Ако не се поврзани слушалките, тогаш се прикажува статусот на батеријата на куќиштето за полнење.



Индикатор за статус на батеријата	Состојба на батерија (кога полначот не е поврзан) / Статус на полнење (кога полначот е поврзан)
Црвено	20 % или помалку / Полнење
Жолто	20 % ~ 80 % / -
Зелено	80 % или повеќе / Целосно наполнети

✓ Напомена

- Кога ќе го затворите куќиштето за полнење, ќе се прикаже статусот на батеријата на куќиштето за полнење.
- Кога целосно ќе се потроши батеријата на куќиштето за полнење, слушалките нема да може да се вклучат или исклучат. Наполнете го куќиштето за полнење.

Индикатор за статус на батеријата

Статус	Работен процес
Bluetooth® режим на пребарување	Ќе почне да трепка синиот индикатор за статус на батеријата
Батерија од 20 % или помалку	Индикаторот за статус на батеријата кој е во црвена боја се вклучува и исклучува.
Батерија од 20 % ~ 80 %	Индикаторот за статус на батеријата кој е во жолта боја се вклучува и исклучува.
Батерија од 80 % или повеќе	Индикаторот за статус на батеријата кој е во зелена боја се вклучува и исклучува.
Во случај на грешка при полнење	Ќе почне да трепка црвениот индикатор за статус на батеријата.
Додека се полни батеријата (кога полначот е поврзан)	Се вклучува индикаторот за статус на батеријата кој е во црвена боја.
Полнењето на батеријата е завршено (кога полначот е поврзан)	Се вклучува индикаторот за статус на батеријата кој е во зелена боја.

Поврзување со апликацијата Bluetooth

I Поврзување со апликацијата LG TONE Free

- 1 Побарајте ја „LG TONE Free“ на Google Play Store или App Store на паметниот телефон или скенирајте го QR-кодот подолу за да ја инсталирате апликацијата LG TONE Free.
- 2 Активирајте ја апликацијата за да користите различни функции (проверка на батеријата на слушалките, гласовно известување, менување на режимот на изедначување, проверка на информациите за последната поврзана локација, пребарување на моите безжични слушалки итн.). Поддржани се само Android 7.0 или iOS 13 или понови верзии.



<Android>



<iOS>

Безбедносни мерки

I Безбедносни известувања и предупредувања

Следниве безбедносни мерки служат за да се спречат неочекувани опасности или штети, затоа внимателно прочитајте ги.

Безбедносни мерки се делат во две категории - „предупредување“ и „внимание“.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Непочитувањето на упатствата може да резултира со сериозни повреди или смрт.

⚠ Внимание: Непочитувањето на упатствата може да резултира со минорни повреди или оштетување на производот.

⚠ Предупредување

- Не испуштајте го производот од високо место.
- Уверете се дека производот не доаѓа до контакт со алкохол или бензин.
- Не ставајте го производот на влажно и правливо место.
- Не ставајте тешки предмети врз производот.
- Слушалките се тестирани во контролирани лабораториски услови со оценка IPX4. Отпорен на прскање со вода. Да се исуши пред користење. Да не се полни додека е влажен. Куќиштето не е тестирано за IPX4.

⚠ Внимание

- Не расклопувајте, не приспособувајте и не поправајте го производот.
 - Не ставајте го производот во близина на прекумерна топлина или запаливи материјали.
 - Производот може да се оштети ако се користи некомпатибилен полнач.
 - Ситните делови на производот чувајте ги надвор од дофат на деца.
 - Погрижете се да не влегуваат страни тела во конекторите на полначот (портата за полнење на куќиштето и приклучокот за напојување). Ако навлезат страни тела во конекторите на полначот, може да дојде до пожар или струен удар.
 - Ако имате вградено медицински уред, контактирајте со докторот пред да го користите уредот.
 - За ваша безбедност, не вадете ја батеријата вградена во производот.
 - Овој производ има вградена батерија и батеријата не може да се извади или замени.
 - Ако самоволно ја смените батеријата или не ја смените правилно, таа може да експлодира.
 - Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повреда.
 - Замената на батерија од неовластено професионално лице може да предизвика оштетување на вашиот уред.
-

⚠ Внимание

- Не фрлајте ја батеријата самоволно. Следете ги локалните процедури за фрлање батерии.
 - Со цел да се спречи непотребна потрошувачка на енергија, исклучете го уредот кога е целосно наполнет. Секогаш користете лесно пристапен штекер за полнење на уредот.
 - Постои ризик од пожар или експлозија ако батеријата се замени со неправилен тип.
 - Не складирајте и не транспортирајте при притисок понизок од 11,6 kPa и на надморска височина над 15.000 m.
 - Ако ја замените батеријата со несоодветен тип батерија, може се загрози заштитата (на пример, во случај на некои типови на литиумски батерии).
 - Ако батеријата се одложи во оган или во жешка рерна или преку механичко кршење или дробење на батеријата, може да доведе до експлозија.
 - Ако батеријата се остави во опкружување со исклучително висока температура, може да дојде до експлозија или истекување на запалива течност или гас.
 - Батерија подложена на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.
 - Немојте невнимателно да фрлате стари батерии. Тоа може да предизвика експлозија или пожар. Начинот на фрлање може да се разликува во зависност од земјата или регионот. Фрлете ги на соодветен начин.
-

Мерки на претпазливост при користење на | производот

Добро исчистете го производот ако бил изложен на многу пот.

Одржувајте ја чиста областа околу слушалките.

Ако ги носите слушалките подолго време, тоа може да предизвика болка, а ако влагата во ушите остане подолго време, може да предизвика проблеми со кожата.

Нешта кои треба да се проверат пред да се пријави неправилно работење

| Решавање проблеми

Ако се соочите со следниве симптоми додека го користите производот, ве молиме проверете ги повторно. Тие може да не претставуваат неправилно работење.

Симптом	Причина и решение
Ако не се вклучува напојувањето	<ul style="list-style-type: none">• Проверете го нивото на батеријата и наполнете ја.
Ако не може да се врши повик со слушалките	<ul style="list-style-type: none">• Ако паметниот телефон не ја поддржува hands-free функцијата (за користење без раце), тогаш не може да ја користите функцијата за повикување.• Проверете го нивото на батеријата и наполнете ја.
Ако не може да се регистрираат слушалките во паметниот телефон	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали напојувањето е вклучено со отворање на капакот на футролата за полнење.• Проверете дали безжичните слушалки се префрлиле во режим на пребарување.<ul style="list-style-type: none">- Ако ја допрете и држите таблата за допир на левата или десната страна на слушалките во рок од 3 до 5 секунди, а слушалките се во кукиштето за полнење, тогаш ќе се префрли во режим на пребарување.
Ако сте ги замениле безжичните слушалки или има проблем со работата (фабричко ресетирање)	<ul style="list-style-type: none">• Допрете и задржете ја левата или десната табла за допир на слушалките подолго од 10 секунди додека слушалките се во кукиштето за полнење.<ul style="list-style-type: none">- Индикаторот за статусот на батеријата на кукиштето за полнење трепка црвено и ресетирањето на фабричките поставки напредува. Повторно поврзете ги слушалките по ресетирањето на фабричките поставки.

Додаток

I Спецификации за производот

Општо	Опис
Спецификации на Bluetooth	V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Батерија	Слушалка : 3,85 V / 51 mAh, Литиум-јонска Куќиште за полнење : 3,7 V / 390 mAh, литиум-јонска
Време на репродукција на музика Слушалки & со куќиште за полнење	ANC исклучено : До 9 и до 29 часа* ANC вклучено : До 5 и до 16 часа*
Време на полнење	Слушалки : во рок од еден час / Куќиште за полнење : во рок од 2 часа Брзо полнење : 5 минути полнење за до 60 минути време на репродукција* • Кога полните жичено на собна температура
Рангиран влезен напон	Слушалка : 5 V \pm 0,1 V, 102 mA Куќиште за полнење : 5 V \pm 0,1 V, 500 mA

*Времето на користење може да се разликува во зависност од поврзаниот паметен телефон или користените функции, поставки, јачина на сигналот, работна температура, користење на фреквентен опсег и други начини на употреба.

Работна температура	0 °C ~ +40 °C
Работна влажност	5 % ~ 60 %
Димензии (mm) / Тежина (g)	Слушалки: 21,5 mm (Ш) x 27,7 mm (Д) x 24,9 mm (В) / 5,1 g (една слушалка) Куќиште за полнење: 54,5 mm (Ш) x 54,5 mm (Д) x 29,6 mm (В) / 35,9 g
Фреквентен опсег	2402 MHz до 2480 MHz

*Траењето на користењето може да се разликува во зависност од поврзаниот мобилен уред, карактеристиките кои се користат, поставките, јачината на сигнал, работната температура, фреквенцискиот опсег и други начини на користење.

Безбедносни информации

| Спречување загуба на слух



Ако јачината на звукот на слушалките е превисока, може да доживеете трајно губење на слухот. Поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Можеби звучи нормално, но ако често слушате звуци со висок тон што може да ви го оштетат слухот, со текот на времето вашите уши се навикнуваат на тоа.

Ако почувствувате зуење во ушите или ако слушате слаб, пригушен говор, тргнете ги слушалките и тестирајте го слухот. Колку е поголема јачината на звук, толку побрзо може да го оштетите слухот.

Експертите предлагаат да го направите следново за да го заштитите слухот.

- Ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук.
- Избегнувајте да го појачувате звукот само за да не ги слушате гласните звуци околу вас.
- Ако не можете да ги слушнете луѓето околу себе, намалете ја јачината на звукот.

За да видите како да ја приспособите границата за максимална јачина на звук кај поврзаниот уред, погледнете го упатството за употреба за поврзаниот уред.

| Дополнителни информации

Bluetooth® заштитниот знак и логото се регистрирани трговски ознаки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Употребата на сите трговски ознаки подлежи на договор за лиценца.

Логата на Android, Google Play и Google Play и другите поврзани знаци и логоа се трговски ознаки на Google LLC.



| Изложеност на радиофреквенција

Овие Bluetooth LG стерео слушалки се радиопредавател и приемник. Кога работат комуницираат со мобилен уред опремен со Bluetooth преку примање и пренесување радиофреквентни (RF) електромагнетни полиња (микробранови) на фреквентен опсег од 2402 до 2480 MHz.

Вашите Bluetooth слушалки се осмислени да работат согласно упатствата за изложеност на RF и поставените ограничувања од националните власти и меѓународните здравствени агенции кога се користат со кој било компатибилен мобилен телефон.

Мерки на претпазливост при Bluetooth поврзување

Следниве опкружувања влијаат врз опсегот и приемот на Bluetooth сигнали:

- Кога сидови, човечки тела или други пречки постојат помеѓу Bluetooth уредот и поврзаниот уред.
- Кога опрема која користи фреквенциски сигнали на 2,4 GHz (безжични LANs, безжични телефони, микробранови печки и сл.) е поставена во близина на уредите кои се користат.
- Кога користите Bluetooth уред (ТВ, лаптоп и сл.), освен мобилен телефон, квалитетот на звукот може да биде под влијание на спецификациите и изведбата на уредот.

Информации за батерија

Батеријата која се полни има долг работен век ако се користи правилно. Нова батерија или батерија која не се користела долг временски период може да има намален капацитет првите неколку пати кога ќе се користи. Не изложувајте ја батеријата на екстремни температури, никогаш над +50 °C или под -10 °C. За максимален капацитет на батеријата, користете ја батеријата на собна температура. Ако батеријата се користи на ниски температури, капацитетот на батеријата ќе се намали. Батеријата може да се полни само на температура помеѓу 0 °C и +45 °C.

Регистрирани трговски ознаки и лиценци

Сите трговски ознаки и трговски имиња се во сопственост на нивните соодветни сопственици.



„Направено за iPhone“ значи дека електронскиот додаток е осмислен да се поврзува конкретно со iPhone, и е сертифициран од програмерот дека ги исполнува стандардите на изведба на компанијата Apple. Компанијата Apple не сноси одговорност за работењето на овој уред или неговата усогласеност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека користењето на овој додаток со iPhone може да влијае врз безжичниот перформанс.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код согласно GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код со кои постои обврска за разоткривање на изворниот код содржан во производов и за пристап до сите споменати услови на лиценцата, известувања за авторски права и други релевантни документи, одете на <https://opensource.lge.com>.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Понудава има важност во период од три години по нашата последна испорака во врска со производов за секој што ги добива информацииве.



ГРУПА НА РИЗИЦИ 3

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: UV-C СЕ ЕМИТУВА ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД. ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖУВАТЕ ОЧИТЕ И КОЖАТА НА НЕЗАШТИТЕН ПРОИЗВОД.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако не го полните или ако го отворите куќиштето за полнење, тогаш функцијата UVnano нема да функционира.

Симболи

~ : Наизменична струја (AC)

— : Еднонасочна струја (DC)

⊞ : Опрема од класа II

⏻ : Состојба на напојување во подготвеност

⏻ : Напојувањето е вклучено.

⚡ : Опасен напон

Правописните грешки или неточната содржина во ова упатство за користење подлежат на промени без претходно известување од LG Electronics.

Излезното ниво автоматски ќе се врати на излезно ниво кое не надминува RS1 кога напојувањето е исклучено.


Водич за чистење

Чистење на слушалките

Редовно чистете ги отворот за звучникот и отворот за вентилација на воздухот за да не бидат блокирани од туѓи материи (пој, ушна маст, итн.).


* Ако дупката за звучникот и отворот за вентилација на воздухот се блокирани, јачината на звукот може да биде мала и може да се појави шум, а перформансите за поништување на бучавата може да се намалат.

1 Прво, одвојте го врвот на увото и отстранете ги туѓите материи во врвот на увото.



2 Потоа, исчистете ја дупката со мека четка или памук за да ја исчистите.

Дупка за вентилација на воздухот
(Може да се постави поинаку или да не постои во зависност од моделот.)



Дупка за звучник

